

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 186

10 октомври 2016, понеделник

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4115. <b>Одлука</b> за именување член на Советот за безбедност на Република Македонија .....	2	4120. <b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи .....	4
4116. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава А-интегрирана еколошка дозвола .....	2	4121. <b>Одлука</b> за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје .....	4
4117. <b>Уредба</b> за изменување на Уредбата за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола .....	3	4122. <b>Одлука</b> за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје.....	4
4118. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ .....	3	4123. <b>Одлука</b> за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје .....	5
4119. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината .....	3	4124. <b>Одлука</b> за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ - Скопје .....	5

	Стр.		Стр.
4125. <b>Одлука</b> за утврдување на општинските патишта и улици за кои работите за рехабилитација и реконструкција ќе ги врши Јавното претпријатие за државни патишта.....	5	4129. <b>Решение</b> за именување директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.....	7
4126. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	6	4130. <b>Одлука</b> за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје .....	7
4127. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје .....	6	4131. <b>Оглас</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	7
4128. <b>Решение</b> за именување вршител на должноста директор на Управата за финансиско разузнавање .....	7	4132. <b>Решение</b> за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	8
		4133. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ .....	8
		<b>Огласен дел</b> .....	1-72

## ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4115.

Врз основа на член 86 став 2 од Уставот на Република Македонија, донесувам

### О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За член на Советот за безбедност на Република Македонија се именува:

- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1390/1  
6 октомври 2016 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4116.

Врз основа на член 121 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

### У Р Е Д Б А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА  
НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ  
НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ  
ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА А-ИНТЕГРИРАНА  
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**

Член 1

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава А-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/10) во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:

„Надоместокот за поседување на А-интегрирана еколошка дозвола се пресметува на следниов начин:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

$N$  – надоместок

$P(ha)$  - површина на инсталацијата во хектари

$A$  - надоместок по хектар површина

$ET$  - главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина

$B$  - надоместок по емисиона точка за секој поделен вид на емисија

$c_i$  - надоместок за секој поделен вид емисија

$D_i$  - надоместок за големина на емисија при гранична вредност на емисија

$n$  – број на главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина.“

Член 2

Во Прилог 2 формулата се менува и гласи:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42- 7044/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров**, с.р.

**4117.**

Врз основа на член 129 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**УРЕДБА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА**

**Член 1**

Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/07 и 64/10), во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:

„Надоместокот за поседување на Б – интегрирана еколошка дозвола се пресметува на следниов начин:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

*N* – надоместок

*P(ha)*- површина на инсталацијата во хектари

*A*- надоместок по хектар површина

*ET*- главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина

*B*- надоместок по емисиона точка за секој поделен вид на емисија

*c<sub>i</sub>* - надоместок за секој поделен вид емисија

*D<sub>i</sub>* - надоместок за големина на емисија при гранична вредност на емисија

*n*-број на главни емисиони точки во сите медиуми на животната средина.“

Во ставот (5) бројот (3) се заменува со бројот (4).

**Член 2**

Во Прилог 2 формулата се менува и гласи:

$$N = P \cdot A + \sum_{i=1}^n (ET)_i \cdot B + \sum_{i=1}^n \left[ \sum_{i=1}^{21} c_i \right] + \sum_{i=1}^n D_i$$

**Член 3**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7045/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

**4118.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“, бр.02-6077/1 од 6.9.2016 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје, на седницата, одржана на 6.9.2016 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7023/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

**4119.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА**

**Член 1**

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/15 и 212/15) во член 1 зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ИНЈЕКЦИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ИНЈЕКЦИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ увоз-извоз с. Алинци Прилеп“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7046/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 4120.

Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи, бр.02-4528/3 од 26.9.2016 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7247/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 4121.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр.9551/7 КО Центар 1 со површина од 43м2 запишано во Имотен лист бр.46921 согласно Извод од Детален урбанистички план за дел од „Спортско Рекреативен Центар Кале“ блок 1, бр. 27-1561/2 од 16.3.2016 година донесен со Одлука на Советот на општина Центар бр.07-2842/4 од 30.8.2010 година, за изградба на електроенергетски објект-трафостаница.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7450/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 4122.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 13.445 м2, кое претставува:

- дел од КП бр.567/1 КО Карпош со површина од 8.890 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,
- дел од КП бр.571 КО Карпош со површина од 119 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,
- дел од КП бр.572 КО Карпош со површина од 858 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,
- дел од КП бр.568/2 КО Карпош со површина од 123 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,
- дел од КП бр.568/1 КО Карпош со површина од 1.015 м2, запишана во Имотен лист бр. 81690,
- дел од КП бр.577/1 КО Карпош со површина од 14 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,
- дел од КП бр.597/1 КО Карпош со површина од 2.264 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917 и
- дел од КП бр.566/1 КО Карпош со површина од 162 м2, запишана во Имотен лист бр. 4917,

согласно Извод од Детален урбанистички план за Градска четврт „3 04“ опфат помеѓу бул.„Илинден“, бул.„8-ми Септември“, р. Вардар и ул.„Љубљанска“, Општина Карпош - Скопје, донесен со Одлука бр.09-6118/25 од 12.07.2016 година од општина Карпош, заради изградба на објект со намена ДЗ – спорт и рекреација.

**Член 2**

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 42-7457/1 5 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, <b>Никола Тодоров, с.р.</b></p>
--	---

**4123.**

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ**  
**СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ -**  
**СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје му се доделуваат вкупно 5.000.000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

**Член 2**

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за греење, електрична енергија, потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 42-7505/1 5 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, <b>Никола Тодоров, с.р.</b></p>
--	---

**4124.**

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ**  
**СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ**  
**СЕНИК“ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сеник“ - Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, раздел 16001, потпрограма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.

**Член 2**

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за греење, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 42-7506/1 5 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, <b>Никола Тодоров, с.р.</b></p>
--	---

**4125.**

Врз основа на член 14 став (6) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА**  
**И УЛИЦИ ЗА КОИ РАБОТИТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА**  
**И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЌЕ ГИ ВРШИ ЈАВНОТО**  
**ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат општинските патишта и улици за кои согласно член 14 став (5) од Законот за јавните патишта работите за рехабилитација и реконструкција ќе ги врши Јавното претпријатие за државни патишта и тоа:

- улица 16, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 2645 метри;
- улица 22, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 720 метри;
- улица 28, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 790 метри;
- крак од улица Методија Андонов Ченто, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 770 метри;
- улица Сасва Михајлов 14, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 420 метри;
- улица 13, населено место Сингелиќ, општина Гази Баба, во должина од 250 метри;
- улица 3, крак на улица 10, населено место Инциково, општина Гази Баба, во должина од 535 метри;
- улица Добре Ивановски, населено место Инциково, општина Гази Баба, во должина од 750 метри;

- улица Маџари, населено место Инџиково, општина Гази Баба, во должина од 700 метри;
- улица Пролетна офанзива, населено место Инџиково, општина Гази Баба, во должина од 240 метри;
- улица 5, населено место Булачани, општина Гази Баба, во должина од 400 метри;
- улица 1, населено место Булачани, општина Гази Баба, во должина од 250 метри;
- улица 2, населено место Булачани, општина Гази Баба, во должина од 650 метри;
- улица 7, населено место Булачани, општина Гази Баба, во должина од 450 метри;
- улица Булачани, населено место Булачани, општина Гази Баба, во должина од 800 метри;
- улица Виниче, населено место Виниче, општина Гази Баба, во должина од 1200 метри;
- улица Трајче Зравковски, населено место Виниче, општина Гази Баба, во должина од 1100 метри;
- улица Страчинци, населено место Страчинци, општина Гази Баба, во должина од 2400 метри;
- улица 3, населено место Црешево, општина Гази Баба, во должина од 620 метри;
- крак од улица Црешево, населено место Црешево, општина Гази Баба, во должина од 1000 метри;
- локален пат Сингелиќ-Раштак делница Црешево – Стајковци, населено место Црешево, општина Гази Баба, во должина од 1750 метри;
- улица 1 и улица Павле Божиновски, населено место Црешево – Смилковци, општина Гази Баба, во должина од 2500 метри;
- крак од улица Смилковци, населено место Смилковци, општина Гази Баба, во должина од 200 метри;
- пат Смилковци – Бутел, населено место Смилковци, општина Гази Баба, во должина од 650 метри;
- пат Раштански пат, населено место Смилковци, општина Гази Баба, во должина од 500 метри;
- улица Брњарци и улица 2, населено место Брњарци, општина Гази Баба, во должина од 1800 метри;
- пат Брњарци – Стајковци, населено место Брњарци, општина Гази Баба, во должина од 1700 метри;
- улица 4, населено место Брњарци, општина Гази Баба, во должина од 350 метри;
- улица 11, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 195 метри;
- улица Видое Смилевски Бато, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 1010 метри;
- улица 21, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 190 метри;
- улица 20, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 250 метри;
- улица 18, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 140 метри;
- улица Гоце Делчев, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 650 метри;
- улица 5, Попово маало, населено место Стајковци, општина Гази Баба, во должина од 470 метри;
- улица Ј. М. Бригади со краци, населено место Ченто, општина Гази Баба, во должина од 2950 метри;
- улица 100, населено место Волково, општина Ѓорче Петров, во должина од 1863 метри;
- улица 51, населено место Волково, општина Ѓорче Петров, во должина од 505 метри;
- улица 84, населено место Волково, општина Ѓорче Петров, во должина од 740 метри;
- улица 10, населено место Волково, општина Ѓорче Петров, во должина од 640 метри;
- улица 46, населено место Волково, општина Ѓорче Петров, во должина од 660 метри;
- улица 42, населено место Радишани, општина Бутел, во должина од 500 метри;

- улица 44, населено место Радишани, општина Бутел, во должина од 400 метри;
- улица 50, населено место Радишани, општина Бутел, во должина од 350 метри;
- улица 7, населено место Арачиново, општина Арачиново, во должина од 2000 метри;
- улица Љуботенска (поврзување на град Тетово, со село Речица и општина Боговиње), општина Тетово, во должина од 1320 метри и
- улица Иво Лола Рибар (од музичко училиште до градски стадион), општина Тетово, во должина од 665 метри.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7610/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 4126.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР  
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

1. Ангела Атанасова се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 – 7675/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

## 4127.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје се именува Лука Кржалоски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 24 – 7676/1  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Никола Тодоров, с.р.**

**4128.**

Врз основа на член 42 став 1 и 2 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА**  
**ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО**  
**РАЗУЗНАВАЊЕ**

1. За вршител на должноста директор на Управата за финансиско разузнавање, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Ангела Атанасова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 24 – 7769/1 5 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, <b>Никола Тодоров, с.р.</b></p>
--	---

**4129.**

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ**  
**НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИ-**  
**КА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА**  
**ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

1. За директор - владин агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, орган во состав на Министерство за правда, се именува м-р Костадин Богданов, досегашен вршител на должноста директор - владин агент.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 24-7771/1 5 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, <b>Никола Тодоров, с.р.</b></p>
--	---

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

**4130.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2016 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД**  
**СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ**

1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избрана:

- Оља Крстиќеска - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр.08-1585/1 7 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Судски совет на Република Македонија Претседател, <b>Зоран Карацовски, с.р.</b></p>
---	--

**4131.**

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

**О Г Л А С**

- За избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија;

- За избор на претседател на Основниот суд Скопје 1 Скопје и

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Битола за граѓанска област.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010).

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

<p>Бр.08-1586/2 7 октомври 2016 година Скопје</p>	<p>Судски совет на Република Македонија Претседател, <b>Зоран Карацовски, с.р.</b></p>
---	--

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4132.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, на ден 5.10.2016 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-148/13 од 25.6.2013 година, на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, се продолжува до 24.7.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-148/13  
5 октомври 2016 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

4133.

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Управниот одбор на на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2016 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

## Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10, 95/13, 164/14 и 181/14), во членот 3-а, се додава нов став 2 кој гласи:

„ За лицата од ставот 1 на овој член, што ги имаат изгубено документите кои ги издава Министерството за образование и наука: свидетелства, дипломи, уверенија и друго, објавувањето во службеното гласило на изгубените документи за неважечки, ќе биде без надомест, почнувајќи од 16.9.2016 година заклучно до 31.12.2016 година.“

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 16.09.2016 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-6848/1  
7 октомври 2016 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016186